



## ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Тел. ++389 (0) 31 375 035/ факс: ++389 (0) 31 375 035

ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175 1330 Крива Паланка

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### КАРТА НА УСЛУГА БР. 37

ВИД - ИМЕ НА УСЛУГАТА	ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ ДО ОПШТИНСКИ ПАТ
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА	<p>- Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина -готов образец во ОЦУ -кој граѓанинот/клиент го пополнува</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- доказ за сопственост на објектот или доказ за пренесено право на користење на објектот за кој се бара одобрение</li><li>- сообраќајниот проект со приложено решение и извод од важечкиот урбанистички план (проект) со конкретна намена на локацијата.</li></ul> <p><b>Кон барањето барателот приложува и:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- согласност за пристапен пат од Министерството за внатрешни работи;</li><li>- доказ за одобрен урбанистички проект или за одобрена урбанистичка планска документација или договор за концесија на минерални или други сировини склучен со надлежен орган.</li><li>- при изградба на пристапен пат од концесионо поле до јавен пат договор за концесија од Министерство за економија.</li><li>- решение за утврден режим на сообраќај добиено од Министерството за транспорт и врски;</li><li>- доказ за платен надоместок за издавање на одобрение за пристапен пат;</li><li>- причините заради кои е прекинат легален пристапен пат до наведените објекти, со приложена комплетна документација</li><li>- Согласно од ЈП за водоснабдување и канализација, сопственик на подземна инфраструктура</li><li>- Согласно од давател на телекомуникациски услуги</li><li>- Согласно од други иматели на подземна и надземна инфраструктура</li></ul>
АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	<p>Административна такса, Тарифен број 22 Износ: 3000 денари. Сметка: 100000000063095 Уплатна сметка: 840 138 03182 Приходна шифра: 72231500 Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка Банка на примач: НБРМ</p>
ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО	Цел: одобрение за изградба на пристапен пат до општински пат
МЕСТО НА РЕАЛИЗАЦИЈА	Општински центар за услуги (ОЦУ) Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина
РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА	Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето
НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТОТ - УСЛУГАТА ДО БАРАТЕЛОТ	На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа: <ul style="list-style-type: none"><li>- ЛИЧНО ПОДИГАЊЕ ОД ОЦУ ОД СТРАНА НА ПОДНОСИТЕЛОТ</li><li>- БАРАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА</li><li>- ПО ПТТ ПОШТА</li></ul>
РОК НА ЖАЛБА	8 дена од денот на приемот на Одобрението
ЗАКОНСКИ ОСНОВ	Закон за јавните патишта Член 46 ( Службен весник на Р. Македонија бр. 84/08)
ЗАБЕЛЕШКА	Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината <a href="http://www.krivaplanka.gov.mk">www.krivaplanka.gov.mk</a>
ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСЛУГАТА	